


Образец И: ИЗЈАВА за потврдување на усогласеноста на објавените извештаи и податоци

Од <u>Драгољуб Арсовски,</u> (име и презиме)	<u>Генерален извршен директор,</u> (функција)	<u>26.12.2024</u> (датум на назначување за надлежно лице за потврдување на усогласеноста)
Од <u>Наталија Алексова,</u> (име и презиме)	<u>Генерален директор за управување со ризици,</u> (функција)	<u>26.12.2024</u> (датум на назначување за надлежно лице за потврдување на усогласеноста)
Од <u>Димитри Трповски,</u> (име и презиме)	<u>Генерален директор за комерцијално банкарство,</u> (функција)	<u>26.12.2024</u> (датум на назначување за надлежно лице за потврдување на усогласеноста)
Од <u>Гордана Блажевска,</u> (име и презиме)	<u>Директор на сектор за стратешко банкарство,</u> (функција)	<u>26.12.2024</u> (датум на назначување за надлежно лице за потврдување на усогласеноста)
Од <u>Зоран Колев,</u> (име и презиме)	<u>Директор на сектор за комерцијално банкарство,</u> (функција)	<u>26.12.2024</u> (датум на назначување за надлежно лице за потврдување на усогласеноста)

Потврдувам/е дека објавените извештаи и податоци со состојба на датум **30.06.2025 година**, се усогласени со барањата на Одлуката за објавување извештаи и податоци од страна на банките („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 36/23 и 179/24) и со политиката за објавување податоци и извештаи на **ТТК Банка АД Скопје**.

Датум
31.7.2025

Потпис _____
Потпис _____
Потпис _____
Потпис _____
Потпис _____
Потпис _____



Образец НП: Извештај со најзначајните показатели

Реден број	Најзначајни показатели	Износ во 000МКД / Процент	Забелешка
1	2	3	4
1	Структура на сопствените средства		
1,1	Редовен основен капитал (РОК)	1.177.960	
1,2	Додатен основен капитал (ДОК)	-	
1,3	Основен капитал	1.177.960	
1,4	Дополнителен капитал (ДК)	11.598	
1,5	Сопствени средства	1.189.558	
2	Капитал потребен за покривање на ризиците		
2,1	Кредитен ризик	446.010	
2,2	Валутен ризик	-	
2,3	Оперативен ризик	80.772	
2,4	Ризик од промена на цените на стоките	-	
2,5	Пазарни ризици	-	
2,6	Ризик од порамнување / испорака	-	
2,7	Ризик од другата договорна страна	-	
2,8	Вкупен капитал потребен за покривање на ризиците	526.782	
3	Вкупен износ на активата пондерирана според ризиците	6.584.770	
4	Стапка на адекватноста на капиталот	18,07%	
5	Стапки пропишани од Народната банка	/	Банката е должна да го објавува податокот од 1 јануари 2026 година.
5,1	Редовен основен капитал	/	Банката е должна да го објавува податокот од 1 јануари 2026 година.
5,2	Основен капитал	/	Банката е должна да го објавува податокот од 1 јануари 2026 година.
5,3	Стапка на адекватноста на капиталот	/	Банката е должна да го објавува податокот од 1 јануари 2026 година.
6	Стапка на нефункционални кредити	2,52%	Стапката на нефункционални кредити се пресметува како однос помеѓу вкупниот износ на нефункционалните кредити (главница) и вкупниот износ на кредити (главница) на банката, во бруто-износ, односно без да се земе предвид износот на исправката на вредноста / посебната резерва и акумулираната амортизација.
7	Стапка на поврат на активата	0,35%	Стапката на поврат на активата се пресметува како однос помеѓу нето-добивката и просечната актива пресметана како аритметичка средина на износот на активата за кварталот којшто завршува на датумот на извештаите и на износите на активата за секој од претходните три квартала.
8	Стапка на поврат на капиталот и резервите	3,05%	Стапката на поврат на капиталот и резервите се пресметува како однос помеѓу нето-добивката и просечниот капитал пресметан како аритметичка средина на износот на капиталот за кварталот којшто завршува на датумот на извештаите и на износите на капиталот за секој од претходните три квартала.
9	Вкупна стапка на заштитни слоеви на капиталот	/	Банката е должна да го објавува податокот од 1 јануари 2026 година.
10	Стапка на задолженост	10,10%	
10,1	Износ на изложеноста	11.668.678	
11	Ликвидност		
11,1	Стапка на покриеност со ликвидност	682,21%	
11,2	Просечна вредност на стапката на покриеност со ликвидност	895,13%	
11,3	Просечна вредност на ВКЛА	2.790.263	
11,4	Просечна вредност на ВПО	1.275.035	
11,5	Просечна вредност на ВПП	1.299.734	
11,6	Просечна вредност на НПО	356.019	